

**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Раскинат на 13.09.2013**

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **01/2011**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **ЈП Водовод и канализација - Скопје**

I.1.2) Адреса: **Ул. Ѓуро Стругар бр. 5 Скопје**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **www.vodovod-skopje.com.mk**

I.1.5) Лице за контакт: Адреса на е-пошта: Телефон/Факс:

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Изведување на градежни и градежно-занаетчиски работи за изградба на управна зграда на ЈП Водовод и канализација Скопје, според Изведбен проект со сите фази

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Реализирање, со какви било средства, утврдени од договорниот орган**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Ул. Лазар Личеновски бр. 27 Скопје

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Водоснабдување**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник: **45210000-2**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 36

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Ограничена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Да**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Да**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **31.05.2011**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **4**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **АЛПИНЕ БАУ ГМБХ Австрија преку подружница Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ул.Васил Ѓоргов бр.11**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **МКД**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **650000000 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **610378476 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **14.06.2011**